

Кој сè е во врвот на СДСМ? Јани Макрадули, потпретседател на СДСМ и близок човек на Шекеринска. Игор Ивановски, потпретседател на СДСМ, кој до вчера, секојдневно, цели 24 часа "чмаеше" во Кабинетот на претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Зоран Заев, потпретседател на партијата, но компромисно или преодно решение. Горан Минчев, генерален секретар, близок соработник на шефот на државата, иако израсна покрај лидерката. Миле Зечевиќ, организационен секретар на партијата, но и поранешен директор на Агенцијата за разузнавање, кој на оваа позиција е назначен од страна на претседателот Црвенковски. Во времето додека Бранко Црвенковски ја вршеше функцијата премиер (до 2004 г.), тој беше генерален секретар на Владата на РМ. Единствено кој "квари" просек е Каролина Ристова-Астеруд која, и покрај целиот минат партиски труд, се занимава со споредна работа - меѓународната соработка.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Десеттина дена по завршувањето на Седмиот конгрес на СДСМ, лидерката Радмила Шекеринска почна мирно да спие, бидејќи за момент успеа да се ослободи од "ноќните мори" и да ја стабилизира партијата. Меѓутоа, поради кадровските и идејните разиду-



(ОД ЛЕВО) МИЛЕ ЗЕЧЕВИЌ, ГОРАН МИНЧЕВ, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, ЈАНИ МАКРАДУЛИ, ИГОР ИВАНОВСКИ, ЗОРАН ЗАЕВ И ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

ШЕКЕРИНСКА СТА

вања со дел од влијателните партиски кадри таа ќе продолжи да доживува внатрешни стресови, бидејќи компромисот никогаш не дава гаранција дека непријателот е уништен.

Тој се обидува да го пронајде сопствениот компас, кој ќе му даде можност да го продолжи своето политичко дебатирање и егзистирање во структурите на партијата или надвор од неа, во јавноста.

Во меѓувреме, Шекеринска, пред сè, ќе мора да расчисти сама со себе - како, со кого и кон што ќе ја води партијата, бидејќи сè додека не најде свој оригинален пат, таа секогаш ќе биде заложник на внатрешни сили, кои директно ќе се одразат врз нејзината политичка кариера.

Затоа, осврнувајќи се на состојбите во СДСМ, не може да се каже дека ѝ претстои блескава политичка кариера, која барем досега некој друг ѝ ја создаваше.

Во прилог на овој став се внатрешните кадровски решенија, кои нè упатуваат на две констатации дека таа прво не може да се потпре само на довербата и на пријателската врска со потпретседателот на социјалдемократите, Јани Макрадули, а уште помалку на верноста на Игор Ивановски, кој сепак е поблизок со "вечниот лидер" во сенка - шефот на државата, Бранко Црвенковски, кој има уште неколку адути во "началството" на сдсмовците - Горан Минчев, Миле Зечевиќ итн. Значи, спо-

ред бројот на силите, партијата ја води групацијата на Црвенковски, кој полека но сигурно за не дај Боже си прави политичка отстапница, која веќе даде резултати, отстранувајќи ги Бучковистите на маргините од партиските слушања.

СÈ Е ВО НЕЈЗИНИ РАЦЕ

Имено, од немај каде лидерката на социјалдемократите се помири со реалноста и прифати да ја дели својата партиска позиција со бледата копија на Црвенковски, која во одредени ситуации го нивелира партиското пропаѓање на рејтингот во јавноста. Згора на сè, ако длабоко се навлезе во структурата на Централниот одбор, тогаш може да се констатира дека СДСМ всушност се наоѓа во голема криза, бидејќи не пронајде свој модел или концепт, кој ќе ја поттурне партијата од калта.

Таа никогаш не била толку оддалечена од партиската база, а уште повеќе и од народот, кој ја казни на парламентарните избори.

Во овој момент некои се обидуваат да ја спуштат топката на земја, споредувајќи ја состојбата со времето на ТАТ, но сепак ситуацијата во 1997 година беше сосема друга, додека во 2007 година се случуваат други нешта, кои можат не само да ја колабираат партијата, туку и Република Македонија.

Поради тоа, се наметнува прашањето дали СДСМ има капацитет да се извлече од внатрешната безидејност?

Според сегашната конституција на силите, постојат две или три струи, кои се обидуваат да го преземат кормилото на бродот. Првата се поврзува со положбата на Шекеринска. Втората е блиска со Црвенковски. Третата не можеме да ја земеме предвид, бидејќи се наоѓа на залезот од сонцето, односно е маргинализирана и сè повеќе ја истуркуваат од Централниот одбор.

Затоа може да се испее песната "Ој Радо, Ој Радмило... Шта си то 'учинила'".

Имено, судбината на лидерката Радмила Шекеринска е во нејзини раце. Доколку продолжи вака да работи, тогаш некој друг ќе издава командни наредби: "Кој иде? Радмила! Рада напред, 'остали' стој". Во контекст на ова за година или две наредбата би можела да се промени: "Рада 'цурик', 'остали' напред!". Значи, може да се повтори грешката на д-р Владо Бучковски, кој погрешно што не направи голем кадровски рез, а уште повеќе што не ја реформира партијата.

да ги промениме", оцени Шекеринска.

"Знам дека сите овие лоши искуства, знам дека сите овие наши фабрички, или наметнати грешки беа причина што многу наши искрени поддржувачи, во јули 2006 година, одлучија да останат дома. Знам дека ова е причината што некои од нив одлучија да заминат и да формираат нова партија. Можеме на нив да се лутиме, но во многу работи не можеме да ги демантираме", потенцира лидерката на СДСМ на последниот Конгрес.

Шекеринска посочи дека додека таа е на чело на партијата СДСМ нема да биде партија на самобендисани и арогантни политичари и партија на ситни партиски интереси.

"Ќе се свртиме кон секојдневниот живот и кон проблемите на луѓето. Граѓаните можеби ја изгубиле вербата дека политиката може да ги решава нивните проблеми, носиме дел од одговорноста за тоа и сакаме тоа да го промениме".

Конгресната платформа на СДСМ не ветува блескави промени во преструктурирањето на партијата, која најмногу загуби претрпе меѓу обичното член-

Проблемот на функционирањето на социјалдемократите нема брзо да биде надминат, иако приврзаниците на Владо Бучковски се дистанцирани од партиската политика. Ова прашање и на таму ќе го преокупира СДСМ, бидејќи генерациската смена на партиските кадри не е комплетна. Од друга страна, пак, старите кадри од типот на Лазе Китановски или Димитар Бузлевски, секогаш ќе бидат сопирачка за брз модернички пристап кој, пред сè, зависи од врвот на партијата.

Кој сè е во врвот на СДСМ? Јани Макрадули, потпретседател на СДСМ и близок човек на Шекеринска. Игор Ивановски, потпретседател на СДСМ, кој до вчера, секојдневно, цели 24 часа "чмаеше" во Кабинетот на претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Зоран Заев, потпретседател на партијата, но компромисно или преодно решение. Горан Минчев, генерален секретар, близок соработник на шефот на државата, иако израсна покрај претседателката. Миле Зечевиќ, организационен секретар на партијата, но и по-

НА КРАЛИЦА БЕЗ КРУНА!?

"ВЕЛИМЕ НЕ..."

Прашањето за реформата во СДСМ би требало да биде главна задача за лидерката, но таа ќе се одвива во сенка на внатрешпартиските превирања, кои придонесоа за арогантно и елитистичкото однесување на социјалдемократите.

За ваквата состојба во партијата е свесна и Шекеринска, но таквата последица е наследна особина, која како стил на однесување го протежираа сите челници, кои во последниве 10 и повеќе години продефилираа на "Бихачка".

Токму поради ова, првото лице на СДСМ, Радмила Шекеринска, на последниот Конгрес се заложил за единство и за враќање на довербата, не само меѓу членовите, туку и на довербата кај граѓаните.

Всушност, со оваа заложба таа се обидува да внесе нов имиџ во СДСМ, кој можеби ќе направи поттик или пресвртница во натамошното партиско дејствување. Но, дали ќе може да се направи компилација меѓу позитивните и лошите искуства остануваме да забележиме, бидејќи досегашната практика не разuverува дека СДСМ е подготвена за радикални партиски промени.

"За жал, имаме многу што да научиме од сопствените лоши искуства, многу често дискутираме за нив, понекогаш имам впечаток дека пречесто дискутираме за нив, а многу малку правиме за

ство. Тоа е разочарано од индолентноста на раководството, кое предизвика голем пад на рејтингот на партијата и таа стана партија без идентитет и кредибилитет. Затоа ветувањето на социјалдемократите дека СДСМ треба да гради нов лик, да стане модерна европска ориентирана левица на која, главно, дејство ќе ѝ бидат социјалната правда, социјалното здравство и решавањето на граѓанските проблеми, повеќе останува слово на хартија, отколку вистинска намера.

"Ние како опозиција не треба да се занимаваме само со нашите проблеми, туку да бидеме одговорна позиција, која нема само да критикува, туку и ќе наоѓа излезни решенија", изјави Шекеринска, која додаде дека партијата силно ќе ѝ се спротивстави на владината политика, која сака да владее со страв и со ароганција, која знае да создава непријатели, без разлика дали се во Скопје, во Македонија, или во Брисел.

"Велиме не за политика во која институциите не соработуваат, во која власта и опозицијата не разговараат, во кои и парламентарното мнозинство меѓу себе си дели политички боксови. Велиме не на политика во која најголем бранител на Груевски ќе бидат арогантни, насилни пратеници, кои ќе ѝ се закануваат на опозицијата, ќе му се закануваат на Собранието, ќе им се закануваат на медиумите, па дури и на парламентарното мнозинство", истакна лидерката.

ранешен директор на Агенцијата за разузнавање, кој на оваа позиција е назначен од страна на претседателот Црвенковски. Во времето додека Бранко Црвенковски ја вршеше функцијата премиер (до 2004 г.), тој беше генерален секретар на Владата на РМ.

Единствено кој "квари" просек е Каролина Ристова-Астеруд која, и покрај цвелиот минат партиски труд, се занимава со споредна работа - меѓународната соработка. Зошто? Таа ни "крива" ни должна е дистанцирана од водењето партиска политика и нејзината логистика се сведува на меѓународна комуникација.

Ова значи дека претседателката Шекеринска се наоѓа затечена, или мора да ги трпи своите партиски кадри за да не ја прелие чашата на натамошно расцепување на партиското членство. Гледајќи го соодносот на силите во врвот на партијата, резултатот е 3 спрема 2, или 4 спрема 2.

Може ли при ваков внатрешен и, пред сè, партиски сооднос на силите да се раководи со СДСМ? Не, освен да се биде "слика без тон". Ако ја прифати оваа затекната позиција, тогаш се подразбира дека Радмила Шекеринска потпишала капитулација, но до кога ќе биде кралица без круна, односно прашање е на време кога безболно ќе се повлече од функцијата, бидејќи само така може да им се спротивстави на ретроградните кадри во партијата, кои ги влечат конците во СДСМ.